


**БУЛ, ЏОРЦ
(Boole George)
(1815-1864)**



Англиски логичар и математичар. На примерот на Џорц Бул може да се согледа дека сиромаштвото не мора да биде обесхрабувачко, како што ни благосостојбата не треба да биде оправдание за неработење.

Роден во семејство на ситен трговец во Линколн, Англија 1815., може да добие само основно образование. Во училиштето се здобива со знаења од мал број на предмети. Неговата желба за знаења му помага сам да научи латински и грчки. Сам ги надградува своите скромни знаења од математика, пренесени од татко му. Но, поради материјалните неприлики е принуден да го прекине образоването. Тој почнува да ги подучува математика слабите ученици во училиштето, но и оние кои сакале да научат нешто повеќе. Така од математички прирачници преминува на проучување на расправи од Лаплас и Лагранж. Со него-вото математичко знаење не е лесно да се разберат овие дела, но неговата упорност и желба да ја разбере математиката во нејзината основа, му помагаат да успее. Генијалноста, за разлика од талентот, подразбира голема упорност, доследност и бескомпромисност, особини што тој ги има.

Читајки ги овие дела, Бул доаѓа до првите идеи и ги пишува првите трудови. Нив ги испраќа до штотуку оформленото *Кембричко математичко списание*. Има среќа, тогашниот уредник на списанието, Грегори, правилно да ја оцени оригиналноста на идеите и длабината на мислите на сиромашниот провинцијски учител.

Уште еден английски математичар, Де Морган, професор на универзитетот во Кембриџ, се воодушевува од оригиналноста на Буловите идеи, станува негов пријател и му помага во работата. Двајцата работат на иста тематика, на прашањата на логичкото засновање на математиката. Бул во тоа време ја издава расправата *Математичка анализа на логиката*.

Оригиналноста и високата оцена на Буловите трудови од страна на Де Морган и Грегори, како и личното пријателство со нив, помагаат 1849. да го добие местото на професор на новоформираниот колеџ во Корк во Ирска. Обезбедувајќи си егзистенција, формира семејство и спокојно може да се занимава со наука.

Во сите негови трудови се согледува независност на мислите и оригиналност на идеите. Бул ја користи математичката анализа за навлегување во домените на логиката и веројатноста, усвојувајќи ја апстрактната концепција за алгебрата, апсолутно независно од поимот за број или големина. Во 1854. го објавува делото *Истиштување на законите на мислењето, на кои се заснова математичката теорија на логика и веројатност*. Во ова дело е содржана алгебрата на изказите, која денес сосема малку се разликува од Буловата интерпретација. Законите на мислењето содржани во ова дело се правила на алгебрата на изказите кои имаат доминантна улога во процесот на напето мислење.

Закони на мислењето или логички закони:

$1^{\circ} . p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$	комутираативен закон на конјункцијата
$2^{\circ} . p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$	комутираативен закон на дисјункцијата
$3^{\circ} . (p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$	закон за асоцијацијивноста кај конјункцијата
$4^{\circ} . (p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$	закон за асоцијацијивноста кај дисјункцијата
$5^{\circ} . p \vee \neg p$	закон за исклучување на паритетото
$6^{\circ} . \neg(p \wedge \neg p)$	закон за непротивречноста
$7^{\circ} . p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	дистрибутивен закон на конјункцијата сврмена дисјункцијата
$8^{\circ} . p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$	дистрибутивен закон на дисјункцијата сврмена конјункцијата
$9^{\circ} . p \Rightarrow q \Leftrightarrow (\neg p \vee q)$	закон за замена на импликацијата
$10^{\circ} . \neg(\neg p) \Leftrightarrow p$	закон за двојна неегација
$11^{\circ} . \neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$	закони на Де Морган.
$12^{\circ} . \neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$	ознаки: p, q, r (искази), \neg (неегација), \wedge (конјункција), \vee (дисјункција), \Rightarrow (импликација), \Leftrightarrow (еквиваленција).

Буловото математичко дело, кое се смета за двигател на современата математичка логика, опфаќа и две класични дела: *Расправа за диференцијалните равенки* и *Расправа за смештањето со конечни разлики*.

Царот Бул умира во 1864 од пневмонија, во најголемиот подем на творечка сила, ценет и почитуван. Неговото дело ќе стекне заслужено признание дури по неговата смрт. Времето во коишто живее, доцни зад него. Вистинско признание за вредноста на Буловото дело доаѓа од германскиот математичар Фрец, кој во своето дело *Основи на арифметиката* му го презентира Буловото творештво на математичкиот свет. Подоцна Бајтхед и Расел, преку своето прочуено дело *Принципи на математиката*, ја воведуваат Буловата алгебра и математичка логика во современата математика.

Денес нема средношколец што не чул за Буловото име и дело. Без математичката логика тешко може да се замисли конструкцијата и работата на електронските сметачки машини, алгебрата на релејни кола, теоријата за создавање на вештачки интелект и други полнина на современата математика. Буловата функција е еден од основните поими на посебна математичка дисциплина, дискретната математика. Таа има големо значење и за математичката логика и за кибернетиката. Буловите функции се погодни за опис на функционирањето на дискретните системи на управување, при решавање на проблеми од целобројното програмирање и други сродни области.

Царот Бул со својата животна храброст и воља, со необичната острота на умот, со своите оригинални трудови од областа на алгебрата, денес позната како *Булова алгебра*, застанал во редот на големите математичари кои со векови ја сидале грандиозната градба на т.н. чистата математика.



Бул открива чистата математика во доменот кој се вика закони на мислењето.

(Б. Расел)